

**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО  
1819.**

Врз основа на член 75 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ И ДРУГИ ПОВРШИНИ НА АЕРОДРОМ ОДНОСНО ЛЕТАЛИШТЕ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите и други површини на аеродром односно леталиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/07) во членот 2 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Обележувањето на забранетите површини и површините за маневрирање, платформите и другите површини со недоволна носивост на воздухопловното пристаниште се врши според стандардите и препорачаните практики на ИКАО, Анекс 14, Волумен 1, Дел 7 - Визуелни средства за обележување на зони ограничени за користење (Visual Aids for denoting restricted use areas).“

Ставот (2) станува став (3).

**Член 2**

Во членот 3 по зборовите: „став 1“ се додаваат зборовите: “ и 2“.

**Член 3**

Во членот 5 став (5) по зборовите: „на овој член“ се додаваат зборовите: „се поставуваат доколку тревнатата ПСП се обележува со неподвижни ознаки и“.

**Член 4**

Во членот 6 став (5) по зборовите: „на овој член“ се додаваат зборовите: „се поставуваат доколку тревнатата ПСП се обележува со подвижни ознаки и“.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1049/3  
8 јули 2010 година  
Скопје

в.д. Директор,  
**Зоран Крстевски, с.р.**